



ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК



Број: 11-1189/2
Датум: 15.02.2023 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2023 година, Глава II Проектни активности, точка.7 Финансиска поддршка на проекти од областа на образованието („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 25/2022 и 4/2023), и Одлуката за објавување на Оглас за финансиска поддршка на проекти од областа на образованието за 2023 година со број 11-1189/1 од 14.02.2023 година, Комисијата за реализирање на програмски активности на Општина Карпош од областа на образованието за 2023 година, објавува

О Г Л А С

**за финансиска поддршка на проекти од областа на образованието
за 2023 година**

I. Право на пријавување

На јавниот оглас можат да учествуваат сите заинтересирани физички лица жители на Општина Карпош, здруженија и правни лица регистрирани во Општина Карпош за дејноста образование. Здруженијата, физичките и правните лица се должни во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати и намената за кои ги бараат средствата.

II. Потребни документи и услови за учество

Физички лица:

1. Лична карта во фотокопија,
2. Изработен проект и
3. Финансиски план на проектот

Правни лица

1. Изработен проект,
2. Финансиски план на проектот,
3. Тековна состојба издадена од Централен регистар на Р С М, не постара од 6 (шест) месеци од денот на доставување.
4. Краток опис на активностите од претходната година.
5. Портфолио

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка:

1. Проектот да е од посебен интерес за учениците и жителите на Општина Карпош
2. Проектот да предвидува вклучување на ученици/наставниците/стручните соработници од општинските основните училишта во Општина Карпошили да е наменет за нив.

IV. Висина на Финансиската поддршка и рангирање

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош висината на финансиската поддршка ќе ја додели во рамките на своите можности.

V. Начин на пријавување

Документите потребно е да се достават во затворено плико, по пошта на ул. „Радика“ бр. 9 – Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр. 2, со ознака „Не отворај“ и со назнака „За финансиска поддршка за проекти од областа на образованието за 2023 година“.

VI. Рок за поднесување на документите

-Огласот временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средства за оваа намена, но проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2023 година.

-Некомплетните документи нема да бидат разгледувани

ОПШТИНА КАРПОШ

Комисија за реализирање на програмски активности на
Општина Карпош од областа на образованието за 2023 година